



## ПРИПЕЈД ЦЕНОВНИК

1. Општи информации кои се однесуваат на сите Vip Припејд тарифни модели, опции и дополнителни услуги .....	2
1.1. Валидност на Vip Припејд картичка .....	4
2. Промотивни понуди.....	4
3. Тарифи.....	6
2.1 Тарифен модел Vip Pulse и тарифна опција Vip Pulse + .....	6
2.2 Тарифен модел Vip Fun и тарифна опција Vip Fun + .....	7
2.3 Тарифен модел Vip Go и тарифна опција Vip Talk.....	8
2.4 Тарифен модел ЦАБЕСТ .....	9
2.5 Тарифен модел Mobile Prepaid.....	10
2.6 Тарифен модел Vip Simple .....	10
2.7 Тарифен модел Vip Start .....	11
2.8 Vip Припејд тарифни опции .....	12
2.9 Промена на тарифен модел .....	13
3. Други Припејд опции/пакети.....	13
4. Интернет-пакети .....	16
4.1 Интернет пакети достапни само со VIP бренд SIM картичка .....	16
<b>4.2 Други Интернет пакети .....</b>	<b>18</b>
5. Меѓународни разговори .....	20
6. Vip Prepaid Tourist и Vip Prepaid Tourist Surf.....	22
6.1. Vip Tourist Prepaid SIM 2014 .....	22
6.2 Vip Prepaid SIM Tourist Surf.....	23
7. Други Припејд услуги.....	24
8. Vip Припејд Roam SIM .....	28
9. Роаминг услуги .....	28
II. Припејд понуда за фиксни услуги.....	31

## I. Припејд понуда за мобилни услуги

### 1. Општи информации кои се однесуваат на сите Vip Припејд тарифни модели, опции и дополнителни услуги

Сите цени се во денари со вклучен ДДВ.

1) Должината на една SMS порака изнесува 1120 бители, која може да содржи:

- 160 латинични карактери – секој карактер кодиран со 7 бители, или
- 70 нелатинични карактери (пр. кирилични, арапски, кинески итн.) – секој карактер кодиран со 16 бители,
- 80 карактери што не се вклучени во стандардната GSM азбука – секој карактер кодиран со 14 бители.

2) При миграција на број од припејд во постпејд, доколку припејд корисникот има преостанат износ на неговата сметка, износот не се префрла на сметката на постпејд.

3) Како повици/SMS во сопствената мрежа (Vip) се тарифираат повиците/SMS реализирани од корисник на било кој Vip или One тарифен модел кон корисник на било кој Vip или One тарифен модел. Сите други национални повици/SMS кон корисници на други тарифни модели ќе се тарифираат како повици кон други национални мрежи.

	Цена (ден.)
SIM картичка со Вип Pulse тарифен модел <sup>1)</sup>	299,00
SIM картичка со Вип тарифен модел <sup>2)</sup>	299,00
SIM картичка со Цабест тарифен модел <sup>3)</sup>	199,00
Vip2 <sup>4)</sup>	299,00
Vip DUO <sup>5)</sup>	399,00
Еднократен надоместок за активација	0,00
Активација на линија	0,00
Активација на SMS	0,00
Активација на Vip Секретарка <sup>6)</sup>	0,00
Активација на Кој-ме-барал?	0,00
Активација на MMS	0,00
Активација на ИНТЕРНЕТ	0,00
Реактивација на суспендирана линија (украдена/изгубена - потврда од полиција)	0,00
CLIP - прикажување број	0,00
CLIR - рестрикција на прикажување број	0,00
Услуга задржување повик	0,00
Услуга повик на чекање	0,00
Услуга забрана на повик	0,00
Пренасочување повик <sup>7)</sup>	Во зависност од дестинацијата
Пренесување на број во друг оператор	236

Блокирање SIM	0,00
Одблокирање SIM со PUK	0,00
Промена на сопственост на SIM картичка	0,00
Промена на адреса на корисникот	0,00
Замена на SIM картичка со грешка во кодот	0,00
Промена на SIM картичка – нова (доколку е украдена – новата SIM картичка не се наплаќа ако се има потврда од полиција)	200
Активација на услуга за проверка на состојба (статус на сметка)	0,00
Проверка на состојба преку говорен автомат (1770)	0,00
Проверка на состојба - примена SMS	0,00
Контакт центар 1234 - повици кон говорен автомат	0,00
Контакт центар 1234 - разговори со оператор	1,18
Facebook@SMS/ Twitter@SMS испратена SMS порака	5,90
Facebook@SMS/Twitter@SMS примена SMS порака	0,00
MMS@Facebook® испратена MMS порака	17,70
Промена на тарифен модел	0,00
Почетно сетирање броеви на Vip пријатели	0,00
Броеви за итни случаи 112, 192, 193, 194, 195, 190, 197, 198, 199 и 0800	0,00
Телефонски именик 1188	30,00
0890, 196	како основен повик соодветно на тарифниот план
Национален 3G (Vip интернет-портал) (ден./MB)	соодветно на тарифниот план

<sup>1)</sup> со вклучен иницијален кредит од 201 денари

<sup>2)</sup> со вклучен иницијален кредит од 300 денари

<sup>3)</sup> со вклучен иницијален кредит од 200 денари

<sup>4)</sup> Во Vip2 пакетот се вклучени 2 SIM картички, секоја од нив со вклучен иницијален кредит од по 150 денари. Почнувајќи од 30.03.2018 година, оне.Вип ќе го повлече Vip2 пакетот од своето тарифно портфолио и нема да дистрибуира нови количини за продажба. Vip2 пакетот ќе биде достапен за продажба се до исцрпување на претходно дистрибуираните количини.

<sup>5)</sup> Овој Vip DUO пакет се воведува почнувајќи од 30.03.2018 година, во кој се вклучени 2 SIM картички, секоја од нив со вклучен иницијален кредит од по 200 денари.

<sup>6)</sup> и <sup>7)</sup> Согласно со Одлука на АЕК, од 1.7.2015 год. доколку е достапна услугата Vip секретарка во Србија, Црна Гора и во Босна и Херцеговина, таа не се наплаќа. Услугата пренасочување повик не е достапна доколку корисникот користи роаминг услуга во Србија, Црна Гора и во Босна и Херцеговина.



## 1.1. Валидност на Vip Припејд картичка

По активирањето на Vip припејд картичката, припејд сметката може да се користи во период од 12 месеци (активен период), време во кое корисникот може да остварува повици, да праќа и да прима SMS/MMS пораки и да ги користи другите услуги што ги нуди операторот.

Со секое наредно пополнување на припејд сметката, по активација на картичката, валидноста на припејд картичката се продолжува за одреден период во зависност од еднократниот износ на пополнетиот кредит и тоа:

- За пополнет кредит од 100 денари, валидноста на картичката се продолжува за 90 дена;
- За пополнет кредит помеѓу 101 и 499 денари, валидноста на картичката се продолжува за 180 дена;
- За пополнет кредит од 500 денари или повеќе, валидноста на картичката се продолжува за 365 дена.

По истекот на активниот период, корисникот може единствено да прима повици и SMS пораки, како и да ги користи Припејд менито и Контакт центарот (077 1234) дополнителни 3 месеци.

Во текот на овие 3 месеци, припејд сметката може повторно да се реактивира од корисникот со пополнување кредит од кој било износ. Доколку на сметката претходно корисникот имал неискористен кредит, повторно ќе може да го користи. Доколку корисникот не ја дополни Vip Припејд сметката пред истекот на дополнителните 3 месеци, бројот ќе биде исклучен и избришан од системот.

### Припејд Ваучери

Припејд корисниците можат да ја пополнат својата сметка со следните хартиени ваучери:

Цена на ваучер 100 денари – вклучена вредност од 100 денари

Цена на ваучер 200 денари – вклучена вредност од 200 денари

Цена на ваучер 300 денари – вклучена вредност од 300 денари

Цена на ваучер 500 денари – вклучена вредност од 500 денари

Цена на ваучер 1.000 денари – вклучена вредност од 1.000 денари

\*Постојат и 4 вида картички за пополнување на сметката: картички од 100, 250, 500 и 1000 денари означени со ONE брендот.

## 2. Промотивни понуди

### 2.1 Надолжни кредит преку Мојот Vip и добиј бесплатно 2GB интернет со Vip Припејд

#### 2.1.1 Важност на промоцијата

Оваа промоција започнува од 15.02.2019 година и е со ограничено времетраење.



### 2.1.2 Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за сите Припејд корисници на територијата на Р.Македонија кои ќе направат дополнување на својата При пејд сметка, независно од износот на дополнување (од најмалку 100 до најмногу 1000 денари) преку својите кориснички профили на мобилната апликација Мојот Вип или преку интернет страницата на оне.Вип - [www.vip.mk/nadopolni-kredit](http://www.vip.mk/nadopolni-kredit), при што плаќањето ќе го извршат електронски, со платежна картичка.

### 2.1.3 Содржина на промоцијата

Придобивката на оваа промоција е во тоа што на корисниците кои ќе ги исполнат условите погоре добиваат бесплатен неделен пакет со 2GB интернет сообраќај.

По дополнувањето на При пејд сметката преку некој од посочените канали, корисникот ќе добие СМС порака со која ќе биде известен за добиениот бесплатен неделен пакет со 2GB интернет сообраќај.

Важноста на бесплатниот неделен интернет пакет со 2GB започнува од моментот на прием на СМС известувањето и ќе трае во наредните 7 дена.

По истекот на 7 дена од неговата активација, овој пакет по автоматизам се прекинува, независно од искористеноста на интернет сообраќајот кој што е вклучен во истиот.

Доколку корисникот го искористи целиот вклучен интернет сообраќај од 2GB пред истекот на 7 дена, корисникот ќе продолжи да користи интернет услуга, но со намалена брзина од 64/32 Mbs се до истекот на 7-те дена.

Доколку корисникот во промотивниот период добил бесплатен неделен интернет пакет со 2GB и пред да го исцрпи истиот, во рамки на неговата важност од 7 дена, во промотивниот период повторно направи ново дополнување од најмалку 100 денари преку апликацијата Мојот Вип или [www.vip.mk/nadopolni-kredit](http://www.vip.mk/nadopolni-kredit), а плаќањето ќе го изврши електронски, со платежна картичка, При пејд корисникот добива нов бесплатен пакет со 2GB интернет сообраќај кој ќе важи во наредните 7 дена од приемот на СМС пораката за активацијата на пакетот, а претходно активираниот бесплатен интернет пакет престанува да важи, без оглед на количината на неговата искористеност и преостанатиот период за користење.

Доколку корисникот во моментот на добивање на бесплатниот неделен интернет пакет со 2GB веќе има активен интернет пакет, приоритет на користење ќе има бесплатниот неделен интернет пакет со 2GB, по чие исцрпување, корисникот ќе продолжи да го користи претходно активираниот интернет пакет.

### 3. Тарифи

#### 3.1 Тарифен модел Vip Pulse и тарифна опција Vip Pulse +

##### Тарифен модел - Vip Pulse

Повик	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	5,9
Воспоставување повик	2,9
Услуги	Цена (ден.)
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	5,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ)	5,9
Vip секретарка (1222)	бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	бесплатно
Контакт центар 077 1234	Цена (ден.)
Повици кон говорен автомат	бесплатно
Разговор со оператор	1,18

Интернетот се тарифира на секои 10 КВ.  
Тарифирање на 60 секунди.

##### Тарифна опција - Vip Pulse+

Активација на тарифната опција Vip Pulse+:

Новите Припејд корисници на Vip Pulse тарифниот модел тарифната опција Vip Pulse+ ја добиваат автоматски со самата активација.

За постојните Припејд корисници на тарифни модели на Vip (освен корисниците на специјалните СИМ-картички Vip Tourist) потребно е најпрво да се направи промена од постоечкиот тарифен модел на тарифниот модел Vip Pulse, што се прави со праќање бесплатен SMS со текст Pulse на бројот 14712. По преминувањето на тарифниот модел Vip Pulse, корисникот нема да биде во можност да се врати на тарифниот модел кој претходно го користел.

Со надолнување на најмалку 100 денари на припејд сметката се активира тарифната опција Vip Pulse+ и таа продолжува да важи 30 дена за секое дополнување на кредит во вредност од најмалку 100 денари. За да се продолжи тарифната опција, потребно е корисникот да направи ново надолнување. Доколку корисник не изврши надолнување по истекот на периодот на важност на тарифната опција, на корисникот автоматски му се активира тарифниот модел Vip Pulse.

Повик	Цена (ден./мин.)
<b>Vip Pulse +</b>	
Кон сите национални мрежи	2,9
Воспоставување повик	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	2,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ)	2,9

Тарифирање на 60 секунди.

Другите цени се исти како за тарифата Vip Pulse.

### 3.2 Тарифен модел Vip Fun и тарифна опција Vip Fun +

#### Тарифен модел - Vip Fun

Повик	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	5,9
Воспоставување повик	3,9
<b>Услуги</b>	<b>Цена (ден.)</b>
SMS (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
SMS (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
MMS (ден./порака) национални дестинации	5,9
Интернет (ден./МВ)	5,9
Vip секретарка (1222)	бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	бесплатно
<b>Контакт центар 077 1234</b>	
Повици кон говорен автомат	бесплатно
Разговор со оператор (по повик)	1,18

Интернетот се тарифира на секои 10 КВ.

Тарифирање на 60 секунди.

#### Тарифна опција - Vip Fun +

Активација на тарифната опција:

За постојните Припејд корисници на тарифни модели на Vip (освен корисниците на специјалните СИМ-картички Vip Tourist) потребно е најпрво да се направи промена од постоечкиот тарифен модел на тарифниот модел Vip Fun, што се прави со праќање бесплатен SMS со текст START на бројот 1454.

Со пополнување на најмалку 100 денари на припејд сметката се активира тарифната опција Vip Fun + и таа продолжува да важи 15 дена за секое дополнување на кредит во вредност од 100 денари до 299 денари, односно 30 дена за дополнување на кредит над 300 денари. За да се продолжи тарифната опција, потребно е корисникот да направи ново пополнување. Доколку корисник не изврши пополнување по истекот на периодот на важност на тарифната опцијана корисникот автоматски му се активира тарифниот модел Vip Fun.

Повик	Цена (ден./мин.)
<b>Vip Fun +</b>	
Кон сите национални мрежи	1,9
Воспоставување повик	3,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални дестинации	5,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ)	5,9

Тарифирање на 60 секунди.

Другите цени се исти како за тарифата Vip Fun

### 3.3 Тарифен модел Vip Go и тарифна опција Vip Talk

Тарифен модел - Vip Go

Повик	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	5,9
Воспоставување повик	2,9
<b>Услуги</b>	
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	5,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ)	5,9
Vip секретарка (1222)	бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	бесплатно
<b>Контакт центар 077 1234</b>	
Повици кон говорен автомат	бесплатно
Разговор со оператор	1,18

Интернетот се тарифира на секои 10 КВ.

Тарифирање на 60 секунди.

Тарифна опција - Vip Talk

Активација на тарифната опција:

За новите Припејд корисници на Vip тарифен модел (кои извршиле активација по 7.3.2013) тарифната опција се активира автоматски со направено надополнување од најмалку 100 денари.

За постојните Припејд корисници на Vip тарифен модел (NonStop, FunTime, Promo) потребно е најпрво промена на тарифен модел во Vip Go и потоа надополнување од најмалку 100 денари.

За постојните корисници на Vip тарифниот модел Vip Start доколку немаат специјална опција и направат надополнување, ќе ја користат Vip Talk тарифата, а за нејзино користење ќе треба да надополнуваат секои 30 дена. Доколку не надополнуваат, ќе бидат префрлени на Vip Go тарифниот модел.

За постојните корисници на Vip тарифниот модел Vip Start што ја користат тарифната опција Vip Top и Vip 2 доколку постојано односно на секои 30 дена надополнуваат и ја продолжуваат опцијата, и понатаму ќе продолжат да ги користат Vip Top и Vip 2 специјалните опции.



Активацијата на Vip Talk тарифната опција важи 30 дена, и за да се продолжи, потребно е корисникот да направи надолнување од најмалку 100 денари во периодот кога таа е активна, со што истата тарифната опција се продолжува за дополнителни 30 дена од моментот на надолнување. Во спротивно, по истекот на 30 дена од последното надолнување, корисникот се враќа на Vip Go тарифата. Vip Talk тарифната опција не може да биде деактивирана во периодот додека е активна.

Повик	Цена (ден./мин.)
Vip Talk	
Кон сите национални мрежи	2,9
Воспоставување повик	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	2,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ)	2,9

Тарифирање на 60 секунди.

Другите цени се исти како за тарифата Vip Go.

### 3.4 Тарифен модел ЦАБЕСТ

Тарифен модел Цабест	Цена (ден./мин.)
Национални повици кон сите мобилни и фиксни мрежи [МКД/минута]	2,9
Бесплатни ЦАБЕСТ минути добиени со надолнување од минимум 100 денари	1.000
СМС, ММС, Интернет [МКД]	2,9
Воспоставување на повик [МКД]	3,0

Тарифирање на минута (60+60 секунди).

Тарифирање за Интернет: на 10 КВ.

Бесплатните ЦАБЕСТ минути се без надомест за воспоставување на повик

#### Бесплатни разговори кон Цабест корисници

Новите корисници на ЦАБЕСТ, при активација на СИМ картичката или постоечките при-пејд корисници при миграција во ЦАБЕСТ, промотивно добиваат бесплатни 1.000 ЦАБЕСТ минути безусловно, со важност од 30 дена. Дополнително, со секое дополнување на сметка од минимум 100 денари, ЦАБЕСТ корисниците промотивно добиваат бесплатни 1.000 ЦАБЕСТ минути со важност од 30 дена. Понудата е промотивна и важи ограничен период.

Со секое дополнување на кредит од минимум 100 денари, времетраењето на ЦАБЕСТ минутите се продолжува за нови 30 дена и нови 1.000 ЦАБЕСТ минути се доделуваат на сметката на корисникот. Непотрошените ЦАБЕСТ минути и времетраењето доделени со претходното надолнување ќе бидат избришани.

За добивање на бесплатните ЦАБЕСТ минути, корисниците не треба да направат дополнителна активација. Сите корисници на ЦАБЕСТ кои ќе надолнат минимум 100 денари автоматски добиваат бесплатни 1.000 ЦАБЕСТ минути.

Непотрошените ЦАБЕСТ минути не се префрлат во наредниот период. Доколку корисникот ги потроши ЦАБЕСТ минутите пред истекот на периодот од 30 дена (а корисникот не направил дополнување на сметка во последните

30 дена) повиците кон другите ЦАБЕСТ корисници се наплатуваат според редовната тарифа (2,9 ден/мин + 3 денари воспоставување на повик).

#### Проверка на непотрошени цабест минути

Корисниците може да проверат уште колку непотрошени ЦАБЕСТ минути имаат на располагање преку:

- IVR со јавување на бесплатниот број 1414 и следење на инструкциите на говорниот автомат
- SMS порака на бројот 181 со текст: DZABEST MINUTI STATUS

### 3.5 Тарифен модел Mobile Prepaid

Тарифен модел Mobile Prepaid	
Повик кон сопствена мрежа (мобилна и фиксна)	7 ден. за 7 мин.
Повик кон други национални мобилни и фиксни мрежи	7 ден/мин
SMS кон сите национални мрежи	5,9 ден
MMS	15 ден
Интернет сообраќај (МБ)	10 ден

- За повици кон сопствена мрежа (мобилна и фиксна): Првите 7 минути се тарифираат како 1 минута. Остатокот од повикот се тарифира по секунда (7 ден/мин, тарифирање по секунда)
- За повици кон останати национални мобилни и фиксни мрежи: тарифирање по секунда по почетен интервал од 60 секунди
- Интернет тарифирање: 10КВ

### 3.6 Тарифен модел Vip Simple

Тарифниот модел Vip Simple не е достапен за нови активации. Овој тарифен модел овозможува плаќање на една цена за целиот разговор остварен кон сите национални мрежи. При активација на овој тарифен модел, корисникот автоматски ја добива цената по разговор кон сите национални мрежи од 3,9 денари/повик во наредните 30 дена, заедно со другите повластени цени за користење на услугите кон сите национални мрежи што се наведени во Табела 1. Валидноста на повластените цени се продолжува за наредни 30 дена со кое било надополнување на припејд сметката од минимум 100 денари.

Табела 1

Цени валидни 30 дена по надополнување на припејд сметката	Цена (ден.)
<b>Повик</b> кон сите национални мрежи (ден./повик)	3,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални мрежи	2,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни мрежи	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) кон национални мрежи	7,9
<b>Интернет-сообраќај</b> (ден./МБ) - национален	9,9

Тарифниот интервал за интернет-сообраќај е 10 КВ.

Максималното времетраење на еден разговор е 60 минути.

Доколку корисникот не изврши надополнување на својата сметка во наредните 30 дена, цената по разговор кон сите национални мрежи ќе биде 7,9 ден./повик, а за другите услуги ќе се применуваат цените наведени во Табела 2, сè додека корисникот не изврши повторно надополнување на својата припејд сметка.

Табела 2

Цени валидни доколку корисникот не надопolni во период од 30 дена	Цена (ден./мин.)
<b>Повик</b> кон сите национални мрежи	7,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни мрежи	5,9
<b>MMS</b> (ден./порака) национални	15,9
<b>Интернет</b> (ден./МВ) - национален	19,9

Тарифниот интервал за интернет-сообраќај е 10 KB.

Максималното времетраење на еден разговор е 60 минути.

Додека корисникот има активна Vip Simple тарифа, следниве опции нема да му бидат дозволени за активација: Дневна опција, Опција 0 во Vip, Опција 0 со сите, 24h Vip и 24h со Сите.

Преминувањето кон тарифниот модел Vip Simple е бесплатно, со испраќање SMS порака со текст "START" на бројот 1455. Преминувањето од други тарифни модели кон тарифата Vip Simple е овозможено до 31.3.2014 година. По активирањето на овој тарифен модел, корисниците ќе може да го користат без временско ограничување.

Активација на тарифата Vip Simple е дозволена за сите Припејд корисници на Vip тарифни модели, освен корисниците што користат Vip Tourist SIM картички.

Доколку корисник што има активна Vip Simple тарифа, сака да направи промена на тарифата кон Vip Go, тоа може да го направи во продажните салони означени со Vip брендот или со следење на инструкциите на 1770 говорниот автомат. Промената на тарифата е бесплатна.

### 3.7 Тарифен модел Vip Start

Тарифниот модел Vip Start не е достапен за нови активации.

Повик	Цена (ден./мин.)
Кон сите национални мрежи	9,09
Кон Vip пријатели броеви (без активација на опцијата Vip пријатели )	9,09
<b>Услуги</b>	Цена (ден)
SMS (ден./порака) кон национални дестинации	5,78
SMS (ден./порака) кон меѓународни дестинации	6,96
MMS (ден./порака)	17,70
ИНТЕРНЕТ (ден./МВ)	30,54
Vip секретарка (1222)	бесплатно
Повици кон службите за итни случаи (192, 193, 194, 195)	бесплатно
<b>Контакт центар 077 1234</b>	Цена (ден)
Повици кон говорен автомат	бесплатно
Разговор со оператор	1,18

Интернет се тарифира на секои 10 KB.

Почетен интервал на тарифирање е 60 секунди, по што повиците се тарифираат на секои 30 секунди.



### 3.8 Vip Припејд тарифни опции

#### Тарифна опција - Vip 2

Тарифната опција Vip 2 е валидна за сите корисници што ја активирале од 1.9.2009 до 1.3.2010. Важи 30 дена од активацијата и за да се продолжи, потребно е корисникот да направи надолнување од најмалку 100 денари во периодот кога таа е активна, со што Vip 2 тарифната опција се продолжува за дополнителни 30 дена од моментот на надолнување. Во спротивно, по истекот на 30 дена од последното надолнување, корисникот се враќа на Vip Start тарифата. Корисниците што (по 1.3.2010) од Vip 2 се вратиле на Vip Start, по повторно надолнување ќе преминат на Vip Top. Тарифната опција Vip 2 не може да биде деактивирана во текот на периодот за кој е активна.

Vip 2 тарифна опција	Цена ден./мин.
Кон сите национални мрежи	2,36
Воспоставување повик	3,54
SMS кон национални дестинации (денари/порака)	2,9

Тарифирање: Почетен интервал на тарифирање е 60 секунди, по што повиците се тарифираат на 30 секунди. Другите цени се исти како за тарифата Vip Start.

#### Тарифна опција - Vip Top

Тарифната опција Vip Top важи за постоечки корисници што се на основна тарифа Vip Start. Тарифната опција има валидност 30 дена по секое надолнување. За да се продолжи, потребно е корисникот да направи надолнување од најмалку 100 денари во периодот кога таа е активна, со што Vip Top тарифната опција се продолжува за дополнителни 30 дена од моментот на надолнување. Во спротивно, по истекот на 30 дена од последното надолнување, корисникот се враќа на Vip Start тарифата. Доколку корисник се врати на Vip Start со следно надолнување, автоматски ќе се активира тарифата Vip Go и тарифната опција Vip Talk, со што корисникот ќе го изгуби правото на користење Vip Start и Vip Top, а ќе продолжи да ги користи Vip Go и тарифната опција Vip Talk.

Vip Top тарифна опција	Цена ден./мин.
Кон сите национални мрежи	2,5
Воспоставување повик	3,5
SMS кон национални дестинации (денари/порака)	2,5

Тарифирањето се врши на минута разговор, односно на секои 60 секунди  
Другите цени се исти како за тарифата Vip Start.



### 3.9 Промена на тарифен модел

Промена на тарифен модел ЦаБест во Mobile prepaid тарифен модел и обратно се прави преку SMS порака на 181 со текст TM Dzabest (за ЦаБест тарифен модел), односно SMS порака на 181 со текст TM MP (за Mobile prepaid тарифен модел). Промена може да се направи само еднаш во период од 30 дена.

Промена на тарифен модел од Vip припејд кон Оне припејд се прави преку бесплатен СМС на бројот 14712 со текст TM Dzabest (за ЦаБест тарифен модел) или со текст TM MP (за Мобиле при-пејд тарифен модел).

За промена на тарифен модел од Оне припејд тарифен модел на Vip припејд тарифен модел корисникот е потребно да посети Вип продажен салон (доколку корисникот има картичка со брендот Оне).

## 3. Други Припејд опции/пакети

### Vip пријатели - Бесплатни разговори кон сите Vip при-пејд корисници

Само новите корисници на Vip Pulse тарифниот модел, при активација на СИМ картичката промотивно добиваат вклучен бесплатен пакет Vip пријатели - Бесплатни разговори кон сите Vip при-пејд корисници, со важност од 30 дена од активацијата.

Постоечките корисници на Vip Pulse тарифниот модел може да го активираат пакетот Vip пријатели за месечна претплата по цена од 59 денари. Активирањето се врши со испраќање на СМС со текст Start на бројот 1464.

Доколку корисникот не сака да продолжи да го користи овој пакет, истиот ќе треба пред истекот на 30 дена да прати СМС со текст Stop на бројот 1464. По истекот на 30 дена од активацијата, пакетот автоматски ќе се ре-активира за наредни 30 дена, по месечна претплата од 59 денари.

Доколку корисникот го деактивира пакетот Vip Пријатели повиците кон другите при-пејд Vip корисници се наплатуваат според редовната тарифа.

Проверка на важноста на активираниот пакет Vip пријатели, односно датумот на неговиот истек, корисникот може да направи со испраќање на СМС со текст Status на бројот 1464.

**Пакетот Неограничено кон Vip и 200MB** вклучува неограничено минути и СМС пораки кон Vip сопствена мрежа (мобилна и фиксна) како и 200MB мобилен интернет. Се активира со SMS со содржина START на 1480, при што корисникот добива неограничени минути и СМСи кон Vip сопствена мрежа и 200MB мобилен интернет, цела недела за 99 ден. По искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците со СИМ картичка Vip нема да можат да користат интернет до истекот на валидноста на тековниот пакет освен ако дополнително да не активираат некој дневен, неделен или месечен пакет. Максималниот број на пакети кои вклучуваат интернет, а кои истовремено може да ги има активирани корисникот е 10.



Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1480 со текст STATUS. Доколку корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со STOP на 1480. Доколку корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски. Корисниците кои имаат SIM картичка ONE, за активација, деактивација и статус на пакетот треба да пратат SMS пораки на бројот 1482. За корисниците со SIM картичка ONE, по искористувањето на вклучениот интернет во пакетот, интернет-сообраќајот се наплатува согласно ценовникот за интернет услуги за конкретниот тарифен модел.

**Промотивно**, почнувајќи од 16.02.2018 година доколку корисниците го активираат пакетот Неограничено кон Vip и 200MB мобилен интернет ќе добијат двојно повеќе интернет сообраќај кој вклучува 400MB наместо редовниот сообраќај вклучен во пакетот од 200MB. Цената на пакетот останува непроменета. Промоцијата трае ограничен временски период.

**Пакетот неограничено кон сите мрежи и 500MB** вклучува неограничено минути и СМС пораки кон сите национални дестинации како и 500MB мобилен интернет. Се активира со SMS со содржина „START“ на 1483, при што корисникот добива неограничени минути и СМСи кон сите национални дестинации и 500MB мобилен интернет, цела недела за 149 ден. По искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците со SIM картичка Vip нема да можат да користат интернет до истекот на валидноста на тековниот пакет освен ако дополнително да не активираат некој дневен, неделен или месечен пакет. Максималниот број на пакети кои вклучуваат интернет, а кои истовремено може да ги има активирани корисникот е 10.

Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1483 со текст STATUS. Доколку корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со STOP на 1483. Доколку корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски. Корисниците кои имаат SIM картичка ONE, за активација, деактивација и статус на пакетот треба да пратат SMS пораки на бројот 1484. За корисниците со SIM картичка ONE, по искористувањето на вклучениот интернет во пакетот, интернет-сообраќајот се наплатува согласно ценовникот за интернет услуги за конкретниот тарифен модел.

**Промотивно**, почнувајќи од 16.02.2018 година, доколку корисниците го активираат пакетот Неограничено кон сите мрежи и 500MB мобилен интернет ќе добијат двојно повеќе интернет сообраќај кој вклучува 1GB, наместо редовниот сообраќај вклучен во пакетот од 500MB. Цената на пакетот останува непроменета. Промоцијата трае ограничен временски период.

**Дневна опција** се активира со SMS со содржина „DEN“ на 140 100, при што корисникот добива 60 минути со сите корисници на Vip тарифни модели, во наредните 24 часа од моментот на активација за 19 ден. Дневната опција може да се активира секои 24 часа, односно еднаш во последните 24 часа. Опцијата автоматски се продолжува сè додека не се деактивира. Истовремено може да се користи само една од опциите за бесплатни минути во Vip! Важи за корисниците на Vip припејд тарифни модели.

**Пакет неограничено во Vip** вклучува неограничено минути и СМС пораки кон сите корисници на Vip тарифни модели. Се активира со SMS со содржина „START VIP“ на 1450, при што корисникот добива неограничени минути со сите корисници на Vip тарифни модели, цела недела за 79 ден. Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1450 со текст STATUS. Доколку корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со „STOP“ на 1450. Доколку



корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски. Важи за корисниците на Вип припејд тарифни модели.

**Пакет неограничено во Vip и 100 минути кон други** вклучува неограничено минути и СМС пораки кон сите корисници на Vip тарифни модели како и дополнителни 100 минути кон корисници на други национални мрежи и тарифни модели. Се активира со SMS со содржина „START VIP100“ на 1450, при што корисникот добива неограничени минути и СМСи со сите корисници на Vip тарифни модели и дополнителни 100 минути за национални разговори кон други корисници, цела недела за 99 ден. Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1450 со текст STATUS. Доколку корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со „STOP“ на 1450. Доколку корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски. Важи за корисниците на Вип припејд тарифни модели.

**Пакетот неограничено кон сите мрежи и 250MB** вклучува неограничено минути и СМС пораки кон сите национални дестинации како и 250MB мобилен 3G интернет. Се активира со SMS со содржина „START SITE“ на 1450, при што корисникот добива неограничени минути и СМСи кон сите национални дестинации и 250MB мобилен интернет, цела недела за 129 ден. По искористување на вклучениот сообраќај во пакетот, припејд корисникот може да продолжи да сурфа до истек на валидноста на пакетот, при што брзината на сообраќајот автоматски се намалува на 32 kbps, а вака остварениот сообраќај не се наплаќа дополнително. Исто така корисниците имаат можност да активираат дополнително некој дневен, неделен или месечен пакет што вклучува интернет. Максималниот број на пакети кои вклучуваат интернет, а кои истовремено може да ги има активирани корисникот е 10. Корисниците може да ги проверат датумот кога истекува промоцијата со испраќање бесплатна SMS на 1450 со текст STATUS. Доколку корисникот сака да го деактивира пакетот, потребно е да одговори со „STOP“ на 1450. Доколку корисникот има доволно кредит на сметка, опцијата се продолжува автоматски. Важи за корисниците на Вип припејд тарифни модели.

**Опција 0 во Vip**, со SMS со содржина „NEDELA“ на 140 100, при што корисникот добива неограничени\* минути со цела сите корисници на Vip тарифни модели, цела недела за 79 ден. Корисниците може да ги проверат преостанатите минути со испраќање бесплатна SMS на 140100 со текст STATUS. Доколку корисникот не сака опцијата автоматски да биде продолжена, потребно е да одговори со „STOP“ на 140100. Корисниците на Оне тарифни модели можат да ја активираат опцијата и преку со СМС на 181 со текст NEDELA START

**Опција 0 кон сите**, нуди 100 мин. кон сите национални мрежи, кои може да се искористат цела недела за 79 ден. Корисниците на Вип тарифни модели ја активираат опцијата со SMS со содржина „START“ на 140 101. Корисниците на Оне тарифни модели можат да ја активираат опцијата и преку со СМС со содржина 100 START на 181.

Деактивација на опциите: Неколку часа пред истекот на опцијата, корисникот добива SMS известување за автоматско продолжување т.е реактивирање на опцијата. Доколку корисникот на Вип тарифни модели не сака опцијата автоматски да биде продолжена, потребно е да одговори со „STOP“ на 140101 во наредниот час откако ја примил пораката.

**Џабест пакет** – Корисниците на Џабест имаат можност да го активираат кој содржи 1000 минути за разговор во сопствена мрежа (мобилен и фиксна), 1000 СМС пораки во сопствена мрежа (мобилен) и 1000 MB за мобилен интернет. Претплата на ЏАБЕСТ пакетот е 79 денари и има важност од 7 дена од активирањето.



Повиците во рамки на пакетот се тарифираат на минута, додека интернет сообраќајот се тарифира на 10 KB. Пакетот се активира со СМС на 181 со текст DZABEST 79 START.

**SMS пакет** важи за корисниците на Mobile припејд и содржи 200 SMS пораки кои важат кон сите национални мрежи во Македонија. Пакетот е достапен со месечна претплата од 99 денари. Откога ќе се истрошат вклучените SMS пораки од пакетот, SMS пораките се наплаќаат по редовната тарифа за пораки на Mobile припејд тарифниот модел. Пакетот се активира со СМС на 181 со текст SMS PAKET START или со јавување на бројот 1414 и следење инструкциите на говорниот автомат.

**Неделен пакет** со неограничени разговори кон сите мрежи и мобилен интернет важи за корисниците на Цабест и Mobile припејд и овозможува неограничено разговори кон сите национални мрежи, плус 300 MB бесплатен мобилен интернет. Пакетот е достапен за претплата од 99 денари. Цена за воспоставување на повик 0,9 денари. Пакетот се активира со SMS на бројот 181 со текст NEDELEN 99 START.

\*Корисникот треба да се придржува до: ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ јавни електронски комуникациски услуги со Vip тарифен модел за кои оне.Вип овозможува неограничено бесплатно користење во соодветни тарифни модели.

## 4. Интернет-пакети

### 4.1 Интернет пакети достапни само со VIP бренд SIM картичка

Овие интернет пакети се достапни за активација за припејд корисниците со SIM картичка со брендот Vip, почнувајќи од 28.12.2016 година. Овие интернет-пакети не се достапни за припејд корисниците на тарифниот модел - Vip Prepaid SIM Tourist.

Интернет пакетите Дневен 500 MB и Месечен 250 MB се достапни за активација почнувајќи од 04.05.2017 година. Овие пакети се достапни под промотивни услови за време на важење на промоцијата која започнува на 04.05.2017 година и ќе трае ограничен временски период.

Почнувајќи од 16.02.2018 година, достапен за активација е нов неделен интернет пакет - Неделен со 1GB, кој за претплата од 99 денари вклучува интернет сообраќај од 1GB. За активациите на овој неделен интернет пакет, во ограничениот промотивен период кој започнува на 16.02.2018 година важат промотивни услови објаснети во точка 5.1.1 подолу.

Почнувајќи од 07.08.2018 година, достапен за активација е нов месечен интернет пакет - Месечен со 15GB, кој за претплата од 999 денари вклучува интернет сообраќај од 15GB.

Покрај користењето на SIM картичка со брендот Vip, услов за активација на овие интернет пакети е корисникот на својата сметка да има кредит најмалку во износ на цената на соодветниот интернет пакет кој се активира.

Корисникот може да ги активира овие интернет пакети на еден од следниве начини:



- со испраќање на SMS пораки на бројот 1410, со преддефинирана содржина за секој интернет пакет поодделно, наведена во табелата подолу;
- со јавување во контакт центарот на оне.Вип;
- во продажните места на оне.Вип.

По активацијата на соодветниот интернет пакет, корисникот ќе добие SMS известување дека пакетот е активиран.

Видот на интернет пакетите, вклучениот интернет сообраќај, времето на важност, цената и SMS текстот за активација за секој од пакетите е предвиден во следната табела:

Интернет-пакети	Вклучен интернет-сообраќај	Време на важност на пакетот *	Цена на пакетот	SMS-текст за активација на бројот 1410	SMS-текст за деактивација на бројот 1410
Дневен 100MB	100MB	24 часа	19 ден.	DEN START	STOP DNEVEN 100MB
Дневен 500MB	500MB	24 часа	39 ден.	DEN PROMO START	STOP DNEVEN 1GB
Неделен 1GB	1GB	7 дена	99ден.	NEDELA 1GB	STOP NEDELEN 1GB
Неделен 200MB	200MB	7 дена	49 ден.	NEDELA 200MB	STOP NEDELEN 200MB
Неделен 1GB	1GB	7 дена	99ден.	PROMO	STOP PROMO
Месечен 250 MB	250 MB	30 дена	99 ден.	MESEC 500MB	STOP MESECEN 500MB
Месечен 1GB	1GB	30 дена	199 ден.	MESEC 1GB	STOP MESECEN 1GB
Месечен 3GB	3GB	30 дена	379 ден.	MESEC 3GB	STOP MESECEN 3GB
Месечен 15GB	15GB	30 дена	999 ден.	MESEC 15GB	STOP MESECEN 15GB

\*По истекот на времето на важност на соодветниот пакет, доколку корисникот на својата припејд сметка има доволно кредит, активираниот интернет пакет автоматски се обновува, при што корисникот ќе добие SMS-известување дека пакетот е активен, а наплатата ќе се изврши со одземање на соодветниот износ од припејд сметката на корисникот.

Доколку корисникот не сака интернет пакетот автоматски да му биде обновен, треба да испрати SMS порака на 1410 со соодветен текст (даден во табелата) за деактивација на истиот.

Кај овие интернет пакети кои се достапни само за корисници што имаат SIM-картичка со брендот Vip, по искористување на вклучениот интернет во пакетот, корисниците нема да можат да користат интернет до истекот на валидноста на тековниот пакет освен ако дополнително да не активираат некој дневен, неделен или месечен пакет. Максималниот број на пакети кои вклучуваат интернет, а кои истовремено може да ги има активирани корисникот е 10.



#### 4.1.1 Промоција - интернет пакети достапни само со VIP бренд SIM картичка

Од 04.05.2017 година започнува промоција која ќе трае ограничен временски период, и се однесува на следните интернет пакети достапни само со VIP бренд SIM картичка, кои ќе бидат овозможени под промотивните услови наведени во табелата:

Промотивно, почнувајќи од 16.02.2018 година, корисниците кои во ограничениот промотивен период ќе активираат некој од интернет пакетите Неделен 200 MB и/или Неделен 1 GB за постоечката редовна цена ќе добијат двојно повеќе интернет сообраќај од редовно предвидениот во рамките на пакетот. Односно, доколку корисниците го активираат пакетот Неделен 200MB ќе добијат двојно повеќе интернет сообраќај кој вклучува 400MB наместо редовниот сообраќај вклучен во пакетот од 200MB, а доколку корисниците го активираат пакетот Неделен 1GB ќе добијат двојно повеќе интернет сообраќај кој вклучува 2GB наместо редовниот сообраќај вклучен во пакетот од 1GB. Информациите за вклучениот интернет сообраќај, за времето на важност на пакетот, за цената на пакетот, начините за активација и деактивација на пакетот се дадени во табелата подолу.

Дополнително, во ограничениот промотивен период кој започнува од 16.02.2018 година, сите нови Vip Припејд корисници во првата недела од активацијата, бесплатно ќе го добијат интернет пакетот Неделен 1GB ( со вклучен промотивен интернет сообраќај од 2GB).

Интернет-пакети	Вклучен интернет-сообраќај за време на промоцијата	Време на важност на пакетот *	Цена на пакетот за време на промоцијата	SMS-текст за активација на бројот 1410	SMS-текст за деактивација на бројот 1410
Дневен 500MB	1GB	24 часа	39 ден.	DEN PROMO START	STOP DNEVEN 1GB
Неделен 200MB	400 MB	7 дена	49 ден.	NEDELA 200MB	STOP NEDELEN 200MB
Неделен 1GB	2GB	7 дена	99 ден.	PROMO	STOP PROMO
Неделен 1GB	1GB	7 дена	79ден.	NEDELA 1GB	STOP NEDELEN 1GB
Месечен 250 MB	500 MB	30 дена	99 ден.	MESEC 500MB	STOP MESECEN 1GB
Месечен 1GB	2GB	30 дена	199 ден.	MESEC 1GB	STOP MESECEN 1GB
Месечен 3GB	6GB	30 дена	379 ден.	MESEC 3GB	STOP MESECEN 3GB

Условите за активација и користење на пакетите за време на и по истекот на промоцијата се наведени во точка 5.1. погоре.

## 4.2 Други Интернет пакети

Интернет-пакетите се достапни за активација на сите припејд корисници, освен корисниците на Vip Prepaid SIM Tourist.

Интернет-пакети	Вклучен интернет-сообраќај	Валидност на пакетот	Цена на пакет	SMS текст за активација*	SMS текст за активација**
Дневен пакет	100 MB	24 часа	19 ден.	START DEN на 144 203	DNEVEN NET на 181
Неделен 1GB	1 GB	7 дена	99 ден.	START 1GB на 1452	START NEDELA 1GB на 181
Неделен 150MB	150 MB	7 дена	39 ден.	START 150MB на 1452	/
Неделен 200MB	200 MB	7 дена	49 ден.	START 200MB на 1452	START NEDELA 200MB на 181
Месечен пакет 1GB	1GB	30 дена	199 ден.	START 1GB на бројот 1451	START MESEC 1GB на бројот 181
Месечен пакет 3GB	3GB	30 дена	379 ден.	START 3GB на бројот 1451	START MESEC 3GB на бројот 181

Вклучениот интернет-сообраќај е со 3G брзина.

\*За корисници на Вип припејд тарифни модели

\*\*За корисници на Оне припејд тарифни модели;

Корисниците за активирање и деактивирање на интернет пакетите може да го повикаат и следат говорниот автомат на бесплатниот број 1414.

Корисниците на Вип припејд тарифни модели, по искористување на вклучениот сообраќај во пакетот, може да продолжат да сурфаат до истек на валидноста на пакетот, при што брзината на сообраќајот автоматски се намалува на 32 kbps, а вака остварениот сообраќај не се наплаќа дополнително. Во овој случај, корисниците имаат можност да активираат дополнително некој дневен, неделен или месечен пакет што вклучува интернет. Максималниот број на пакети кои вклучуваат интернет, а кои истовремено може да ги има активирани корисникот е 10. По искористувањето на вклучениот интернет во тарифниот модел, корисниците на ОНЕ припејд тарифните модели продолжуваат со истите брзини, а интернет-сообраќајот се наплатува согласно ценовникот за интернет услуги за конкретниот тарифен модел.

Интернет-пакетите автоматски се обновуваат сè додека корисникот не изврши нивна деактивација, при што на сметката на корисникот се додава нова количина интернет-сообраќај и се наплатува цената на пакетот согласно со претходно избраниот интернет-пакет.

Корисниците на Вип припејд тарифни модели, деактивација на секој од наведените интернет-пакети ја вршат со испраќање SMS со содржина STOP на бројот 1452. Деактивација на некој од месечните интернет-пакети се врши со испраќање SMS со содржина STOP на бројот 1451, а со „STOP“ на 144203 за деактивација на дневниот пакет. Корисниците на Оне припејд тарифни модели, деактивација на интернет пакетот се врши на еден од следниве начини со испраќање бесплатна SMS порака на 181 со текст: DNEVEN NET STOP за дневниот пакет со 100MB; STOP NEDELA 200MB за неделниот пакет со 200MB, STOP NEDELA 1GB за неделниот пакет со 1GB, STOP MESEC 1GB за месечниот пакет со 1GB и STOP MESEC 3GB за месечниот пакет со 3GB.

## 5. Меѓународни разговори

Тарифна опција - Меѓународни разговори кон 20 земји

Корисникот што ќе ја активира оваа промоција, ги добива промотивните цени за меѓународни разговори кон 20 меѓународни дестинации, како што е дадено во табелата подолу.

Земја	Регуларна цена (ден./мин.)	Промотивна цена (ден./мин.)
Србија	33	7,9
Албанија	33	7,9
Бугарија	33	7,9
Грција	33	7,9
Косово	44	7,9
Црна Гора	44	9,9
Словенија	44	9,9
Хрватска	44	9,9
Босна и Херцеговина	44	9,9
Турција	44	9,9
Австрија	44	9,9
Италија	55	9,9
Германија	55	9,9
Швајцарија	55	9,9
Белгија	55	9,9
САД	66	9,9
Канада	66	9,9
Австралија	66	9,9
Шведска	55	9,9
Велика Британија	55	9,9

Воспоставување повик не се наплаќа, тарифниот интервал е на 60 секунди

- Тарифната опција овозможува користење на промотивните цени со траење од 30 дена од денот на активација.
- Корисникот ја активира промоцијата со испраќање бесплатна SMS порака со содржина START на бројот 144300. (Корисниците на Mobile prepaid тарифен модел може да активираат промоцијата со СМС со текст ZONA START на бројот 181)
- Еднократниот надоместок за активација на промоцијата изнесува 149 денари.
- Понудата може да се активира секои 30 дена и важи за сите припејд корисници без разлика на тарифниот модел.
- Понудата не може да се активира кога корисникот е во роаминг.

Меѓународни разговори - регуларни цени

Зони	Цена (ден./мин.)
<b>Соседство:</b> Албанија, Бугарија, Грција, Косово, Србија	33
<b>Регион:</b> Австрија, Босна и Херцеговина, Романија, Словенија, Турција, Унгарија, Хрватска, Црна Гора	44
<b>Европа:</b> Андора, Белгија, Белорусија, Ватикан, Велика Британија, Германија, Гибралтар, Данска, Естонија, Исланд, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Лихтенштајн, Луксембург, Малта, Молдавија, Монако, Норвешка, Полска, Португалија, Русија, Сан Марино, Словачка, Украина, Фарски Острови, Финска, Франција, Холандија, Чешка, Швајцарија, Шведска, Шпанија	55
<b>Свет 1:</b> Австралија, Алжир, Аргентина, Бахреин, Бразил, Грузија, Доминиканска Република, Египет, Ерменија, Индија, Индонезија, Ирак, Иран, Израел, Јапонија, Јужна Африка, Јужна Кореја, Канада, Казахстан, Катар, Кина, Колумбија, Кувајт, Либан, Либија, Малезија, Мексико, Мароко, Нов Зеланд, Обединети Арапски Емирати, Пакистан, Палестина, Порторико, САД, Саудиска Арабија, Сингапур, Сирија, Тајван, Тајланд, Тунис, Филипини, Хонгконг, Чиле	66
<b>Свет 2:</b> Авганистан, Американска Самоа, Американски Девствени Острови, Ангола, Ангила, Антарктик, Антигва и Барбуда, Аруба, Асентион, Азербејџан, Бахами, Бангладеш, Барбадос, Белизе, Бенин, Бермуда, Бутан, Боливија, Боцвана, Британски Девствени Острови, Брунеи, Буркина Фасо, Бурунди, Брег на Слоновата Коска, Венецуела, Виетнам, Габон, Гана, Гамбија, Гијана, Гватемала, Гвинеја, Гренада, Гренланд, Гуам, Доминикана, Еквадор, Ел Салвадор, Екваторска Гвинеја, Еритреја, Етиопија, Замбија, Зимбабве, Западна Самоа, Источен Тимор, Јамајка, Јордан, Јемен, Камбоџа, Камерун, Кајмански Острови, Кејп Верде, Коморос, Конго, Кореја, Костарика, Киргистан, Кенија, Кирибати, Куба, Кук Острови, Лаос, Лесото, Либерија, Макао, Мадагаскар, Малави, Малдиви, Мали, Маршалски Острови, Мавританија, Маврициус, Монголија, Монсерат, Мозамбик, Мјанмар, Намибија, Непал, Нова Каледонија, Никарагва, Нигер, Нигерија, Ниуе, Оман, Палау, Панама, Парагвај, Перу, Руанда, Сенегал, Северни Маријански Острови, Сејшели, Сиера Леоне, Сомалија, Св. Елена, Св. Китс и Невис, Св. Луција, Св. Винсент и Гренадини, Судан, Суринам, Свазиленд, Таџикистан, Танзанија, Того, Токелау, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Туркс и Каикос, Тувалу, Уганда, Уругвај, Узбекистан, Фолкландски Острови, Фиџи, Француска Полинезија, Холандски Антили, Хаити, Хондурас, Чад, Џибути, Шри Ланка	77
<b>Посебна зона:</b> Австралиски Сателити, Валис и Фортуна, Вануату, Диего Гарсија, Микронезија, Науру, Норфолкландски Острови, Папуа Нова Гвинеја, Сао Томе и Принцип, Сателити, Соломонски Острови, Централноафриканска Република	188

\* Почетен интервал на тарифирање е 60 секунди, по што повикот се тарифира на 30 секунди.

## 6. Vip Prepaid Tourist и Vip Prepaid Tourist Surf

### 6.1. Vip Tourist Prepaid SIM 2014

Vip Prepaid Tourist е специјална понуда што вклучува посебен вид Tourist SIM картички и Tourist тарифни опции. Tourist SIM картичките можат да се купат со вклучена опција на нив. Tourist опциите можат да се активираат само на Tourist SIM картички, не и на регуларните Припејд SIM што постојат.

Со активација на Vip Tourist SIM картичката, автоматски се добива:

- 100 ден. кредит;
- цена од 3,9 ден./мин. за разговори и SMS кон сите мрежи во Македонија;
- интернет-сообраќај во мрежата на Операторот од 5GB за период од 30 дена;
- специјална цена од 7,9 ден./мин. кон Албанија, Бугарија, Грција, Косово и Србија во времетраење од 30 дена;
- повластена цена од 9,9 ден./мин. кон други 15 земји: Црна Гора, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Турција, Австрија, Италија, Германија, Швајцарија, Белгија, САД, Канада, Австралија, Шведска, Велика Британија, исто така во текот на следните 30 дена;

Тарифниот интервал за разговори е на 60 секунди.

По искористување на вклучениот интернет-сообраќај, сурфањето не е можно. За да се продолжи со сурфање, треба да се активира дополнителен интернет-пакет.

По истек на валидноста на тарифните опции за интернет и меѓународни разговори, важи цена од 3,9ден./МБ за мобилен интернет и регуларните цени за меѓународни разговори што важат за сите припејд корисници.

По истек на 30 дена од денот на активација на Vip Prepaid Tourist SIM картичката, истите опции може повторно да се активираат:

Опции	Вклучува	Активирај со	Цена	Валидност
<b>Интернет-опција</b>	5 GB	SMS со текст START на 144205	249 ден.	30 дена
<b>Опција за меѓународни разговори</b>	7,9ден./мин. кон соседните земји и 9,9ден./мин. кон 15 дополнителни меѓународни дестинации	SMS со текст START на 144300	149 ден.	30 дена

Prepaid Tourist картичките имаат специјална цена од 3,9ден./мин. за национални разговори и SMS пораки и можност да ги активираат само горенаведените опции за интернет и меѓународни разговори.



## 6.2 Vip Prepaid SIM Tourist Surf

Vip Prepaid Tourist Surf е специјална летна понуда за постоечки корисници кои ја активирале во период од 25.6.2013 до 31.12.2013 г. Оваа понуда овозможува Tourist Surf тарифни опции за национален интернет-сообраќај, кои може да се користат само со Tourist Surf SIM картички за кои важат споменатите опции. Опциите Tourist Surf не можат да се активираат на регуларните Vip Prepaid SIM што постојат. Опциите Tourist Surf корисникот ги активира, односно ја продолжува нивната валидност со еднократно надополнување на соодветната сума наведена подолу, без разлика на методот на надополнување (хартиен ваучер или E-TopUp).

	Vip Tourist Surf Неделна опција	Vip Tourist Surf Месечна опција
Вклучен интернет-сообраќај	5GB	20GB
Еднократна надополна за активација:	500 ден.	1.000 ден.
Валидност	7 дена	30 дена

Тарифниот интервал за интернет-сообраќајот е 100 KB.

Со секое надополнување на корисникот од 500 или 1.000 денари, веднаш по надополнувањето ќе му биде активирана соодветно неделната или месечната опција (во зависност од вредноста на надополнувањето), а надополнетата сума ќе биде одземена од припејд сметката на корисникот.

По искористување на вклучениот интернет-сообраќај или истек на валидноста на опцијата, остварениот интернет-сообраќај се наплаќа по цена од 19,9 ден./МБ.

Доколку во текот на важењето на активираната неделна или месечна опција, корисникот изврши надополнување и активира ново времетраење на одредена тарифна опција, целокупниот неискористен интернет-сообраќај од претходниот пакет се кумулира и се додава на новоактивираната опција, и важи сè до истекот на нејзината валидност.

Секоја надополнета сума над или под точната сума за активација на опцијата, корисникот ќе може да ја користи како кредит за регуларна цена за интернет-сообраќај. За проверка на состојбата на искористениот интернет-сообраќај, корисниците можат да пратат бесплатна SMS порака на 141444 со текст "STATUS". Опциите Vip Prepaid Tourist Surf не овозможуваат говорни услуги односно се наменети само за национален интернет-сообраќај, но преку нив може да се испраќаат SMS пораки по цена од 5,9 денари/SMS.

Vip Prepaid Tourist Surf SIM картичките се продаваат со однапред вклучена неделна или месечна опција по следната цена:

	Vip Prepaid Tourist Surf SIM со Неделна опција	Vip Prepaid Tourist Surf SIM со Месечна опција
Цена	499 ден.	1.999 ден.



Вклучено	Неделна опција со 5GB	Месечна опција со 20 GB и уред за сурфање Vodafone 3G Stick
----------	-----------------------	---

По завршување на промотивното траење на опциите Vip Prepaid Tourist Surf, корисниците оваа SIM картичка ќе можат да ја користат за интернет-сообраќај со регуларната Vip Prepaid MBB тарифа.

### Vip Prepaid MBB тарифа

Vip Prepaid MBB е тарифа наменета за постоечки припејд корисниците што имаат Tourist Surf SIM картички кои активирале до 31.12.2013 г.

	Цена (ден./МБ)
Национален интернет-сообраќај	19,9
<b>Услуги</b>	<b>Цена (ден)</b>
<b>SMS</b> (ден./порака) кон национални дестинации	5,9
<b>SMS</b> (ден./порака) кон меѓународни дестинации	5,9

## 7. Други Припејд услуги

### Vip Идентификатор

Услугата Vip Идентификатор овозможува прикажување на сите дојдовни повици со скриен број односно при секој дојдовен повик ќе биде прикажан бројот. Активирање на оваа услуга се врши со испраќање SMS на 140773 со текст SUPER. Услугата важи и автоматски се продолжува секои 30 дена од активирање. Услугата чини 250 денари месечно со вклучен ДДВ. Услугата не е достапна за корисниците на Џабест и Mobile припејд.

### Деактивација на услугата:

Неколку часа пред истекот на опцијата, корисникот добива SMS известување за автоматско продолжување т.е. реактивирање на услугата. Доколку корисникот не сака услугата автоматски да биде продолжена, потребно е да одговори со STOP на 140733 во кое било време. оне.Вип ги задржува правата за промена на условите на услугата.

### Услуга SOS Кредит

Услугата SOS Кредит е достапна за сите корисници на Vip Припејд тарифните модели што имаат направено најмалку две надополнувања од почетокот на услугата SOS Кредит, по што услугата автоматски се активира.



За добивање SOS Кредит, покрај претходно направените две дополнувања, корисникот на Vip Припејд тарифен модел треба да задоволува дополнителни два услова во моментот кога е побаран SOS Кредит:

- да има 5 денари или помалку од 5 денари на својата припејд сметка;
- да го има подмирено претходно добиениот SOS Кредит.

Корисникот на Vip Припејд тарифен модел може да побара SOS Кредит со праќање SMS со содржина SOS на бројот 144333, по што доколку SOS кредитот е одобрен (ако сите услови се исполнети), Корисникот на Vip Припејд тарифен модел добива 30 денари SOS Кредит. При следното дополнување, од сметката на Корисникот на Vip Припејд тарифен модел ќе бидат одземени 35 денари (30 денари за дадениот SOS Кредит и 5 денари за пратената SMS порака).

### **Содржини за мобилен достапни на [www.viplife.mk](http://www.viplife.mk):**

Viplife е мобилен / веб портал, достапен на адресата [www.viplife.mk](http://www.viplife.mk). Порталот обезбедува пристап до различни видови услуги, какви што се: информативни текстуални услуги, содржина за мобилни телефони (заднини, игри, мелодии и др.), пристап до телевизиски и радиоканали, услуги за забава и информативно-рекреативни услуги: ( Вести, Забава, Хороскоп, Андроид апликации, Игри, Музика, Еротика, Слики...)

Услугите од порталот ќе се наплаќаат согласно цените наведени во табелата подолу:

Категорија	Услуга	Цена	Опис
<b>ВЕСТИ</b>		39.00 ден / неделно	
	Политика		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ВЕСТИ.
	Финансиски вести		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ВЕСТИ.
	Црна хроника		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ВЕСТИ.
	Курсна листа		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ВЕСТИ.
	Временска прогноза		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ВЕСТИ.
<b>ЗАБАВА</b>		39.00 ден / неделно	
	Шеги		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ЗАБАВА.

	Честитки		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ЗАБАВА.
	Желба на денот		Активирање на услугата овозможува бесплатно користење на сите содржини од категоријата ЗАБАВА.
	Во кината	БЕСПЛАТНО	
	Животен Стил	БЕСПЛАТНО	
	Култура	БЕСПЛАТНО	
	Технологија	БЕСПЛАТНО	
<b>Хороскоп</b>			
	Дневен	39.00 ден. / неделно	Претплатата е по хороскопски знак
	Неделен љубовен хороскоп		Активирање на услугата, дневен хороскоп, овозможува бесплатно добивање на Неделен љубовен хороскоп.
<b>18+</b>		69.00 ден. / неделно	
	Еротско изненадување		Активирање на услугата, овозможува бесплатен пристап до целата категорија 18+.
	Слики		Активирање на услугата, овозможува бесплатен пристап до целата категорија 18+.
	Видео		Активирање на услугата, овозможува бесплатен пристап до целата категорија 18+.
<b>Игри</b>		99.00 ден. / еднократно	
<b>Андроид АПП</b>		99.00 ден. / еднократно	
<b>Музика</b>		59.00 ден. / еднократно	
<b>Слики</b>		39.00 ден. / еднократно	

Сообраќајот кон порталот [www.viplife.mk](http://www.viplife.mk) не се наплатува. Услугите достапни на [www.viplife.mk](http://www.viplife.mk) ќе можат да се активираат и преку СМС со соодветен клучен збор на бесплатниот бројот 1470.



## **Спортал клуб:**

Спортал клуб е забавен сервис кој нуди различни содржини поврзани со спортот достапен за Корисниците на услугите на мобилна телефонија на оне.Вип на веб/мобилниот портал [www.sportalklub.mk](http://www.sportalklub.mk) и преку Андроид апликацијата Спортал клуб.

Корисникот може да ја активира услугата Спортал клуб со испраќање на СМС порака со текст DA кон бројот 148800.

Спортал клуб е услуга заснована на неделна претплата. Цената на неделната претплатата (7 календарски денови) за користење на услугата Спортал клуб е 49 денари со вклучен ДДВ. Неделната претплата се обновува автоматски на крајот на секоја недела за следната недела, која се наплаќа 49 денари со вклучен ДДВ, за што Корисникот добива СМС порака. Максималниот износ на претплатите наплатени во текот на еден месец за користење на услугата Спортал клуб изнесува 245 денари.

Секој ново регистриран Корисник на услугата Спортал клуб, при првата регистрација добива право на користење на услугата за бесплатен пробен период од 3 (три) дена. Бесплатниот пробен период секој Корисник има можност да го искористи само еднаш.

Корисниците на услугата Спортал клуб имаат можност да собираат поени, освоени врз основа на активностите за време на неделната претплата. Секој понеделник, според собраните поени, секој Корисникот добива одреден ранг кој може да го следи преку својот профил на Спортал клуб. Според оствареното рангирање, Корисникот се стекнува со одреден број на ваучери. Секој ново регистриран Корисник на услугата Спортал клуб, при првата регистрација добива почетни 5 ваучери. Со секоја неделна претплата, Корисникот добива 1 (еден) ваучер.

Собраните ваучери, Корисникот може да ги искористи за нарачка на различни производи од онлајн продавницата за подароци на Спортал клубот.

Секој Корисник на услугата Спортал клуб може да ја откаже својата претплата во секое време со испраќање на бесплатна СМС порака со текст STOP на бројот 148800. Својата претплата Корисникот ќе може да ја откаже и преку веб/мобилниот портал [www.sportalklub.mk](http://www.sportalklub.mk) преку својот профил и кликање на копчето "СТОПИРАЈ".

Сите СМС пораки испратени кон бројот 148800 како и интернет сообраќајот кон порталот [www.sportalklub.mk](http://www.sportalklub.mk) се бесплатни.

Услугата Спортал клуб е достапна почнувајќи од 17.03.2016 година за сите Корисници на услугите на мобилна телефонија на оне.Вип.



## 8. Vip Припејд Roam SIM

Vip Припејд Roam SIM е специјална припејд картичка со вклучени 60 USSD роаинг минути за бесплатни разговори од кој било мобилен оператор од Грција кон која било мрежа во Македонија.

Цената на Vip Припејд Roam SIM картичката изнесува 300 ден. со вклучен ДДВ. Времетраењето за користење на опцијата 60USSD роаинг минути за бесплатни разговори е 90 дена од активација на опцијата и важи само за повици направени со USSD код.

Покрај вклучените 60 USSD роаинг минути за бесплатни разговори, корисникот добива и 100 денари кредит на својата Vip Припејд Roam SIM картичка, кој може да го искористи за користење на другите припејд услуги што ги нуди операторот во период од 12 месеци од активација на картичката.

За да ја активира оваа опција, корисникот најпрвин треба да ја регистрира припејд картичката, а опцијата автоматски ќе се активира по успешно направен прв повик. Бесплатните роаинг минути се достапни за користење откако корисникот ќе добие SMS известување.

Повиците од Грција треба да се прават во формат \*123\*389XXXXXXXX# каде што со X е означен бројот што корисникот сака да го повика. По направениот повик се добива SMS известување дека повикот ќе биде воспоставен и за кратко време корисникот добива повратен повик со сопствениот број на екранот. Корисникот треба да одговори на овој повик и да почека сè додека не одговори повикуваниот број од другата страна.

Бесплатните минути за повици со USSD код може да бидат искористени во период од 90 дена од датумот на активација на опцијата, за повици од кој било мобилен оператор во Грција кон која било мрежа (мобилен и фиксна) во Македонија. Интервалот на тарифирање е на минута и започнува од моментот кога двете страни одговараат на повикот. За услугите надвор од промоцијата со бесплатни роаинг минути, важат цените утврдени со ценовникот за сите припејд услуги.

## 9. Роаинг услуги

### Стандарден роаинг ценовник

Зона	Партнери	Повик кон дома/ земја на посета	Меѓународен повик од роаинг	Роаинг дојдовен повик	SMS (појдовен)	Интернет
Европа	златни	76	112	29	17	39
(без Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Русија)	сребрени	112	147	29	17	59
Свет	златни	188	188	70	23	79
(со Русија)	сребрени	224	224	70	23	99



Цените се во денари со вклучен ДДВ.

Интервалот на тарифирање за повици е на 60 секунди. Интервал на тарифирање за интернет е 100KB.

Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.

Тарифата важи за сите постојни и за нови припејд корисници. Не е потребна дополнителна активација.

Листата на сите златни и сребрени роаминг-партнери и земји е достапна на [www.vip.mk](http://www.vip.mk) и таа може да се промени со додавање нови оператори или заменување на некои оператори во одредени држави.

### **Регулирани цени за роаминг во Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора**

Земји	Повик кон дома или кон Србија, Ц. Гора, БиХ	Роаминг дојдовен повик	СМС (појдовен)	Интернет/МБ	ММС (појдовен)
Од 01.07.2017	13,81	3,63	4,37	14,54	Се наплаќа согласно податочниот сообраќај што се пренесува

\*Цените се во денари со вклучен ДДВ и се однесуваат на сите оператори од наведените земји

Наведените цени се регулирани со Одлуката на Агенцијата за електронските комуникации (АЕК) за утврдување на максималните цени на услугите во роаминг во јавни мобилни комуникациски мрежи бр.0201-855/2 од 10.03.2015 година, објавена во Службен весник на РМ бр.42 од 17.03.2015 година и истите важат за периодот од 01.07.2017.

Интервалот на тарифирање за повици е 30/1 секунди. Интервал на тарифирање за интернет е 1KB. Повиците кон другите земји надвор од балканските земји Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, се тарифираат согласно со стандардниот роаминг ценовник (или активирани пакет).

Дојдовни SMS пораки не се наплаќаат.

Тарифата важи за сите постојни и за нови постпејд корисници. Не е потребна дополнителна активација.

Корисниците што веќе користат поволности од Специјална роаминг опција, ќе продолжат да ги користат, но доколку сакаат да се префрлат на регулираните цени што важат за Србија, Црна Гора и за Босна и Херцеговина, треба да испратат SMS порака со текст REGROAM на 140799, со што ќе ги изгубат поволностите од Специјалната роаминг опција и ќе се применуваат регулираните цени во овие земји и стандардни роаминг цени во сите други земји.

### **Тарифен модел - Основен кориснички пакет**

Цената на SIM картичката за основен кориснички пакет е 600 денари и со 100 денари вклучено време за разговори.

### **Цени на национални повици со основен кориснички пакет**

Повици	Период А	Период Б
	Цена	Цена

Кон сите национални мрежи (ден./мин.)	12,98	3,66
<b>Услуги</b>	<b>Цена</b>	
SMS (ден./порака)	5,78	

\* Повиците се тарифираат на 60 секунди.

Период А (понеделник – сабота 08:00-20:00)

Период Б (понеделник – сабота 20:00-08:00, цел ден недела и државни празници)

#### Цени на меѓународни повици со основен кориснички пакет

Зона	Цена (ден./мин.)
Соседство	44,84
Регион	56,64
Европа	68,44
Свет 1	80,24
Свет 2	92,04
Посебна зона	469,64
<b>Услуги</b>	
SMS (ден./порака)	5,78

\* Повиците се тарифираат на 60 секунди.

#### Роаминг цени за Основен кориснички пакет

Роаминг услуги	Повик кон дома/земја на посета	Повик кон Зона 1 или 2	Повик кон Зона 3	Дојдовен повик	Појдовен SMS	SMS дојдовен
	Ден./мин.	Ден./мин.	Ден./мин.	Ден./мин.	Ден	Цена
Зона 1 - златен	88,50	129,80	218,30	35,40	17,70	0
Зона 2 - златен	94,40	135,70	218,30	53,10	17,70	0
Зона 3 - златен	218,30	218,30	218,30	82,60	29,50	0
Зона 1 - сребрен	129,80	171,10	259,60	35,40	17,70	0
Зона 2 - сребрен	135,70	177,00	259,60	53,10	17,70	0
Зона 3 - сребрен	259,60	259,60	259,60	82,60	29,50	0

Тарифирање: на 60 секунди

## II. Припејд понуда за фиксни услуги

Ценовникот се однесува на корисници кои ја имаат активирано услугата при-пејд фиксна телефонија со ОНЕ тарифни модели заклучно до 16.04.2016 година.

Почнувајќи од 17.04.2016 година, услугата при-пејд фиксна телефонија нема да биде дел од понудата на Друштвото за комуникациски услуги оне.Вип ДООЕЛ Скопје.

Ценовникот се однесува на цените за сообраќај кон националните мрежи и меѓународните повици на при-пејд фиксната телефонија.

### Национален сообраќај

Тарифен модел	Fix Prepaid
Цена за повици кон национални фиксни мрежи (денари/минута)	1,2
Цена за повици кон национални мобилни мрежи (денари/минута)	10,9

Тарифирањето на повиците се врши на интервали од 60 секунди

### Меѓународен сообраќај

Повици кон:	Цена (денари/минута)
Зона 1 Албанија, Бугарија, Србија, Црна Гора, Грција	19,12
Зона 2 Унгарија, Романија, Турција	26,36
Зона 3 Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Австрија, Италија, Швајцарија, Сан Марино	33,98
Зона 4 Алжир, Андора, Ерменија, Азербејџан, Азурни Острови, Белорусија, Белгија, Кипар, Чешка, Данска, Естонија, Фарски Острови, Финска, Франција, Германија, Гибралтар, Грузија, Исланд, Ирска, Казахстан, Киргистан, Летонија, Либија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Мадеира, Малта, Молдавија, Монако, Мароко, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Русија, Словачка, Шпанија, Шведска, Таџикистан, Тунис, Туркменистан, Украина, Велика Британија, Узбекистан	44,60
Зона 5 Аљаска, Американски Девствени Острови, Антигва и Барбуда, Австралија, Бахами, Барбадос, Бермуди, Британски Девствени Острови, Канада, Кајмански Острови Доминика, Доминиканска Република, Француска Гвајана, Гренланд, Гренада, Гвадалупе, Хаваи, Јамајка, Мартиник, Монсерат, Нов Зеланд, Порторико, Катар, Реунион, Сент Пјер и Микелон, Сент Кристофер и Невис, Сент Лусија, Сент Винсент и Гренадини, Тринидад и Тобаго, Турски и Каикос Острови, Обединети Арапски Емирати, Соединети Американски Држави	50,98
Зона 6 Јужна Кореја, Египет, Хонг Конг, Иран, Ирак, Израел, Јордан, Кувајт, Либан, Малезија, Никарагва, Оман, Република Кореја, Саудиска Арабија, Сингапур, Јужноафриканска Република, Судан, Сирија, Тајван, Уганда, Венецуела	64,43

Зона 7 Аруба, Бангладеш, Ботсвана, Бурунди, Гамбија, Гвинеја, Индонезија, Јапонија, Кенија, Лесото, Малави, Мајоте, Холандски Антили, Перу, Филипини, Руанда, Того, Јемен, Заир, Замбија, Зимбабве	66,55
Зона 8 Авганистан, Американска Самоа, Ангола, Аргентина, Асенсион, Австралиски територии, Бахреан, Белисе, Бенин, Бутан, Боливија, Бразил, Брунеи, Буркина Фасо, Камбоџа, Камерун, Капе Верде, Централна Африканска Република, Чад, Чиле, Кина, Колумбија, Конго, Острови Кук, Костарика, Куба, Диего Гарсија, Џибути, Источен Тимор, Микронезија, Еквадор, Ел Салвадор, Екваторска Гвинеја, Еритреја, Етиопија, Фолкландски Острови, Фиџи, Француска Полинезија, Габон, Гана, Гуам, Гватемала, Гвинеја - Бисао, Гијана, Хаити, Хондурас, Индија, Брег на Слоновата Коска, Кирибати, Лаос, Либерија, Макао, Мадагаскар, Малдиви, Мали, Маријански Острови, Маршалски Острови, Мавританија, Маврициус, Мексико, Монголија, Мозамбик, Мјанмар, Намибија, Науру, Непал, Нова Каледонија, Нигер, Нигерија, Ниуе Острови, Пакистан, Палау, Панама, Папуа Нова Гвинеја, Парагвај, Сао Томе и Принципе, Сенегал, Сејшели, Сиера Леоне, Соломонски острови, Сомалија, Шри Ланка, Света Хелена, Суринам, Танзанија, Тајланд, Токелау Острови, Тонка, Тувалу, Уругвај, Вануату, Виетнам, Волис и Футуна, Западна Самоа	70,80
Inmarsat 1	450,29
Inmarsat 2	485,69
Inmarsat 3	556,49
Thuraya	273,29

Тарифирањето на повиците се врши на интервали од 60 секунди